

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВАУЧЕРИТЕ ЗА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ, СПОРТИСТИТЕ И ФЕДЕРАЦИЈАТА.

Во 2022 година Федерацијата доби насоки од Агенцијата за млади и спорт за аплицирање за проектот – “Ваучер во спортот” под број 08-87/1 од 10.01.2022.

Федерацијата ги извести клубовите членки на Федерацијата со молба најкасно до 15.01.2022 година до Федерацијата да достават Образци за својте клубови и својте спортисти можни кандидати за добивање на ваучер.

Федерацијата за оваа намена формираше трочлена комисија и тоа:

- Димитар Трајковски – Претседател
- Кире Најдовски – Член
- Теа Јовановска – Член

По извршениот увиди и проверка на пополнетите Образци, комисијата констатира комплетно, уредно и вистинито пополнети Образци и ги достави до Федерацијата за понатамошно процесуирање. Некомплетните пријави се отфрлени и не се земени во предвид за понатамошно процесуирање.

Федерацијата аплицираше по сите три точки и тоа:

- Ваучер за спортски клубови
- Ваучер за спортисти
- Ваучер за Федерација.

Клубови кој ги исполнија условите за аплицирање и можно добивање на ваучери за 2023 година се:

- Клубот за џиу џица ДАН-КЈУ од Скопје
- Клубот за џиу џица ОСЕНСЕИ од Штип
- Клубот за џиу џица СОКЕ од Скопје.

Спортисти кој ги исполнија условите за аплицирање за можно добивање на ваучер за 2023 година се:

- Катерина Ацевска
- Данил Николиски
- Јаким Колевски
- Станислав Грпов
- Ева Димитрова
- Зоран Колевски
- Марко Спасовски

Во прилог се Ранг листите за клубови и спортисти.

ОСТАНАТИ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ТРАНСПАРЕНТНО И ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ

Во 2022 година Федерацијата недоби ваучер од Агенцијата за млади и спорт.

Во 2022 година ниту еден спортист недоби ваучер од Агенцијата за млади и спорт.

Во 2022 година три клуба добија ваучери од Агенцијата за млади и спорт и тоа:

- Клубот за џиу џица ОСЕНСЕИ од Штип – 100.000 денари
Реализиран ваучер со фирмата АИТОНИКС Скопје
- Клубот за џиу џица ДАН-КЈУ од Скопје – 80.000 денари
Реализиран ваучер со фирмата МАКОТЕРМ - Скопје
- Клубот за џиу џица СОКЕ од Скопје – 50.000 денари
Реализиран ваучер со Комерцијална Банка Скопје

Клубот ОСЕНСЕИ до овој момент ги нема потрошено средствата.

Клубот ДА-КЈУ доделените средства ги искористи за учество на Меѓународен турнир во Бања Лука.

Клубот СОКЕ доделените средства ги искористи за купување на спортска опрема.

Во целост ги објавуваме договорите како и трошковник за портошените средства.

Во 2021 година Клубови кој добија ваучери се:

- Клуб за џиу џица КАРЛОС МАЈА од Скопје - 100.000 денари
- Клуб за џиу џица ПАУНД ФОР ПАУНД од Битола - 80.000 денари
- Клуб за џиу џица ТАКЕДА од Скопје - 67.000 денари.

До овој момент и после две години клубовите немаат дадено отчет према Федерација за наменски потрошени средства. За тоа Федерацијата ја извасти и Агенцијата за млади и спорт и Државната комисија за спречување корупција.